



Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

31 декември 2015 година

## Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Прилог 1 - Годишна сметка	
Прилог 2 - Годишен извештај	

## Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO  
1000 Skopje  
St. Kirił Metodij 50b -1/20  
Macedonia

T +389 2 3214 700  
F +389 2 3214 710  
www.grant-thornton.com.mk

До Акционерите на

Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2015 година, Извештајот за сопствителната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 26.

### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи преку основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат процени на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Мислење*

Наше мислење е дека финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

#### *Нагласување на прашање*

Како што е опишано во Белешка 2.2 кон придружните финансиски извештаи, на датумот на известување акумулираните загуби на Друштвото изнесуваат 20,436 илјади Денари (2014: 26,408 илјади Денари). Заклучно со тој датум, тековните обврски на Друштвото ги надминуваат неговите вкупни средства за 18,591 илјади денари (2014: 23,823 илјади Денари).

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото, која се заснова на претпоставката дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред сè од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничета иднина.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на горенаведеното прашање.

### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2015 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревизираните финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2015, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревизираните финансиските извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

Скопје,  
20 април 2016 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје

  
Сузана Ставриќ  
Управител



  
Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

## Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2015 000 мкд	31 декември 2014 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	254	65
		<b>254</b>	<b>65</b>
<b>Тековни средства</b>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	2,313	1,584
Парични средства и парични еквиваленти	8	22	15
Вложувања кои се чуваат за тргување	9	5,234	5,044
		<b>7,569</b>	<b>6,643</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>7,823</b>	<b>6,708</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	10	1,845	1,845
Акумулирана (загуба)		(20,436)	(26,408)
		<b>(18,591)</b>	<b>(24,563)</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Позајмици со камата	11	-	740
		-	<b>740</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Позајмици со камата	11	24,088	25,638
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	12	1,669	4,888
Обврски за данок на добивка		657	5
		<b>26,414</b>	<b>30,531</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>26,414</b>	<b>31,271</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>7,823</b>	<b>6,708</b>

Овие финансиски извештај се одобрени од раководството на Друштвото на 19 април 2016 година и се потпишани во негово име од:



Г-ца Славница Богоева  
Главен Извршен Директор

## Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2015 000 мкд	31 декември 2014 000 мкд
Приходи од извршени услуги	13	17,536	12,543
Приходи од тргување	14	117	22
Трошоци за вработени	15	(3,746)	(3,326)
Депрецијација	5	(48)	(349)
Останати деловни трошоци	16	(6,027)	(7,635)
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>7,832</b>	<b>1,255</b>
Финансиски приходи	17	-	1
Финансиски (расходи)	17	(1,194)	(1,194)
<b>Добивка за годината пред оданочување</b>		<b>6,638</b>	<b>62</b>
Данок на добивка	18	(666)	(10)
<b>Добивка за годината</b>		<b>5,972</b>	<b>52</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>5,972</b>	<b>52</b>

## Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Акумулирана (загуба)	Вкупно
<b>На 01 јануари 2015 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(26,408)</b>	<b>(24,563)</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>Добивка/(Загуба) за годината</i>	-	5,972	5,972
<i>Останата свопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна свопфатна добивка</i>	-	5,972	5,972
<b>На 31 декември 2015 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(20,436)</b>	<b>(18,591)</b>
<b>На 01 јануари 2014 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(26,460)</b>	<b>(24,615)</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>Добивка/(Загуба) за годината</i>	-	52	52
<i>Останата свопфатна добивка</i>	-	-	-
<i>Вкупна свопфатна добивка</i>	-	52	52
<b>На 31 декември 2014 година</b>	<b>1,845</b>	<b>(26,408)</b>	<b>(24,563)</b>



## Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2015 000 мкд	31 декември 2014 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
Добивка / (загуба) за годината пред оданочување		6,638	62
Корекција за:			
Депрецијација		48	349
(Приходи) од камата		-	(1)
Расходи за камата		1,194	1,194
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели		(117)	(22)
<b>Добивка од оперативни активности пред промени во обртниот капитал</b>		<b>7,763</b>	<b>1,582</b>
<i>Промена во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(729)	137
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		(3,219)	3,923
		<b>3,815</b>	<b>5,642</b>
(Платен) данок на добивка		(14)	(6)
(Платена) камата		(3,484)	(3,290)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>317</b>	<b>2,346</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности и опрема		(237)	-
Наплатена камата		-	1
Стакнување на вложувања кои се чуваат за тргување		(73)	(5,022)
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>		<b>(310)</b>	<b>(5,021)</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти</b>			
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината		7	(2,675)
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	8	22	2,690